



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 22 јуни 1970  
Скопје  
Број 17                      Год. XXVI

Претплатата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

118.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ТРОШОЦИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за надоместоците и личните доходи и трошоците на пратениците и функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 17 јуни 1970 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 16 јуни 1970 година.

Број 03-2802  
18 јуни 1970 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ТРОШОЦИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

#### И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Функцијата на пратеник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е почесна општествена функција и се врши, по правило, без награда.

##### Член 2

Пратеник кој, за деновите поминати на работа во телата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Собрание) чиј е член или во вршењето на работи по одлука на телата на Собранието, не остварува личен доход на своето работно место во работна или друга организација или во државен орган или не остварува личен доход од самостојна дејност, има право на надоместок на загубениот личен доход.

Пратеник на Републичкиот собор на Собранието кој, поради работа во Собранието не остварува личен доход во работна или друга организација или во државен орган или ќе престане да врши самостојна дејност, има право на надоместок на личниот доход во постојан месечен износ.

Функционерите определени со овој закон што ги избира и именува Собранието (функционери) имаат право на надоместок на личниот доход во постојан месечен износ.

##### Член 3

Пратениците и функционерите имаат право на надоместок на трошоците во врска со вршењето на функцијата утврдени со овој закон.

##### Член 4

Правата утврдени со овој закон им припаѓаат на пратениците од денот на верификацијата на мандатот до крајот на месецот во кој им престанал пратеничкиот мандат, а на функционерите од денот на изборот односно именувањето до крајот на месецот во кој се разрешени од функцијата.

##### Член 5

Надоместоците на личниот доход и на трошоците на пратениците и функционерите во Собранието се обезбедуваат од средствата за работа на Собранието, а надоместоците на личниот доход и на трошоците на функционерите од средствата за работа на органот односно организацијата во која функционерот ја врши функцијата.

##### Член 6

Правата што според важечките прописи се здобиваат врз основа на работен однос ги имаат и пратениците и функционерите што примаат надоместок на личен доход според одредбите на овој закон.

На надоместоците на личните доходи се плаќаат придонеси како и на личниот доход од работен однос.

#### II. НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ

##### Член 7

Пратеникот од член 2 став 2 на овој закон има право на надоместок на личниот доход во износ на просечниот личен доход што го остварил во последните 12 месеци пред изборот.

Пратеникот од член 2 став 2 на овој закон кој, поради работа во Собранието, ќе престане да врши самостојна дејност, има право на надоместок на личниот доход во височина која му одговара на месечниот износ на даночната основица утврдена во последната календарска година.

Височината на надоместокот на личниот доход на пратеникот од член 2, став 2 на овој закон не може да биде помала од износот на надоместокот што ќе го определи Собранието со одлука.

Пратеникот од член 2, став 2 на овој закон, кој остварува личен доход од работен однос во работна или друга организација или од вршење на самостојна дејност во понизок износ од височината на надоместокот на личниот доход утврдена од Собранието со одлуката од став 3 на овој член, има право на надоместок на разликата меѓу износот на личниот доход што го остварува и износот на надоместокот на личниот доход утврден со одлуката на Собранието.

##### Член 8

Право на надоместок на личниот доход имаат следните функционери:

— претседателот и потпретседателите на Собранието, претседателите на соборите на Собранието, потпретседателот на Републичкиот собор, како и

претседателите на постојаните работни тела на Собранието и на неговите собори за кои тоа ќе го утврди Собранието со одлука;

— претседателот, потпретседателите и членовите на Извршниот совет на Собранието;

— претседателот и судиите на Уставниот суд на Македонија;

— командантот и началникот на Штабот за народна одбрана, секретарот на Собранието, секретарот на Извршниот совет, републичките секретари, директорите на републичките заводи што ги именува Собранието, претседателите на републичките комитети, претседателите на републичките комисии што ги именува Собранието, замениците на републичките секретари и секретарите на соборите на Собранието;

— претседателите и судиите на Врховниот суд на Македонија и на Вишиот стопански суд во Скопје;

— републичкиот јавен обвинител и републичкиот јавен правобранител;

— други функционери што со своја одлука ќе ги определи Собранието.

#### Член 9

Право на надоместок на личниот доход имаат функционерите од член 8 на овој закон кои, поради вршење на функцијата, не остваруваат личен доход во работна или друга организација или во државен орган или ќе престанат да вршат самостојна дејност.

#### Член 10

Функционерите од член 8 на овој закон имаат право на надоместок на личниот доход во износ утврден на начинот од член 7, став 1 и 2 на овој закон.

Височината на надоместокот на личниот доход на функционерите не може да биде помала од износот на надоместокот што ќе го определи Собранието со одлука.

#### Член 11

Функционерите кои според одредбите на овој закон имаат право на надоместок на личниот доход во постојан месечен износ, ако по изборот односно именувањето остваруваат личен доход во работна или друга организација или во државен орган односно ако вршат самостојна дејност, имаат право на надоместок за вршење на функцијата во износ што ќе го утврди Собранието со одлука.

#### Член 12

Надоместоците на личните доходи на пратениците и функционерите се зголемуваат односно се намалуваат во зависност од движењето на животните трошоци и од порастот односно намалувањето на просечниот личен доход на запослените во Социјалистичка Република Македонија.

Критериумите за определување износот за кој се зголемуваат односно се намалуваат надоместоците на личните доходи на пратениците и функционерите ги утврдува Собранието со одлука.

### III. НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ

#### Член 13

Пратеникот има право на надоместок на трошоците во врска со вршењето на пратеничката функција во изборната единица во која е избран.

Надоместокот од став 1 на овој член се определува во паушален износ (пратенички паушал).

Височината на пратеничкиот паушал ја утврдува Собранието со одлука.

Пратеничкиот паушал се исплатува месечно однапред.

#### Член 14

Пратеникот има право на надоместок на трошоците за деновите поминати надвор од местото на постојаното живеење поради учество во работата на телата на Собранието чиј е член или поради вршење работа по одлука на телата на Собранието. Функционерите од член 8 на овој закон имаат право на надоместок на трошоците за вршење на службена работа надвор од местото на постојаното живеење.

Надоместокот на трошоците од став 1 и 2 на овој член се определува во вид на дневница.

Височината на дневницата за службени патувања во земјата и во странство ја утврдува Административната комисија на Собранието (Административна комисија).

#### Член 15

Собранието им обезбедува на пратениците бесплатен превоз во железничкиот и патниот јавен сообраќај во Републиката во сите правци и за неограничен број патувања.

Пратениците и функционерите од член 8 на овој закон имаат право на надоместок на трошоците за превоз во јавниот сообраќај, како и право на надоместок на трошоците за користење на авион и кола за спиење на железница при патување надвор од Републиката, преземено заради вршење на службена работа по одлука на телата на Собранието.

#### Член 16

Пратениците од член 2 став 2 и функционерите од член 8 на овој закон, кои според одредбите на овој закон примаат надоместок на личниот доход во постојан месечен износ, имаат право на надоместок за користење на годишен одмор.

Надоместокот од став 1 на овој член не може да биде поголем од 1,5% од бруто износот на годишниот надоместок на личниот доход на пратеникот односно функционерот.

Височината на надоместокот од став 1 на овој член и начинот на исплатувањето ги утврдува Административната комисија.

#### Член 17

Функционерите од член 8 на овој закон имаат право на надоместок на трошоците за користење на патнички автомобил во лична сопственост при патување преземено заради вршење на службена работа по одлука на телата на Собранието.

Износот на надоместокот од став 1 на овој член го утврдува Административната комисија.

#### Член 18

Функционерите од член 8 на овој закон имаат право на надоместок на фактичките трошоци за селидба од поранешното место на постојаното живеење до Скопје.

#### Член 19

Функционерите од член 8 на овој закон, што живеат одвоено од своето семејство, имаат право на надоместок на трошоците за одвоениот живот.

Административната комисија ја утврдува височината на надоместокот и дава објасненија во врска со примената на став 1 од овој член.

### IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 20

На функционерите кои, покрај правото на надоместок на личниот доход, оствариле и право на надоместок за вршење на функцијата, им се зголемува надоместокот на личниот доход за износот на надоместокот за вршење на функцијата што го примале до денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 21

Се овластува Административната комисија да ги утврди видовите, височината и начинот на исплатување на надоместоците на членовите на ра-

ботните тела на Собранието и на неговите собори, избрани од редот на научните, стручните и јавните работници.

#### Член 22

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за регулирање на надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието („Службен весник на СРМ“ број 37/67), освен точка 3 која ќе престане да важи на 31 декември 1970 година.

#### Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје тужителот Весел Цемаил Весели, од Скопје, ул. „143“ бр. 209-а, поднесе тужба за развод на брак против тужената Асије Садик Весели, родена во село Леденци, Брчко, со непознато место на живеење.

Се поканува тужената Асије Весели во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави лично во овој суд, или да ја соопшти својата адреса. Во противно ќе и се одреди привремен старател во смисла на член 77 од ЗПП кој ќе ја застапува до окончавањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 112/70. (46)

Пред Окружниот суд во Скопје се води спор по тужбата на Киска Стефановска, род. Пажевска, од Скопје, ул. „476“ бр. 16а, против Злате Томов Стефановски, од Скопје, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Злате Стефановски во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави лично на овој суд или да ја соопшти својата адреса. Во противно ќе му се одреди привремен старател во смисла на член 77 од ЗПП кој ќе го застапува до окончавањето на бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 452/70. (47)

При Окружниот суд во Скопје тужителот Томислав Николовски од Скопје, ул. „54“ бр. 23, населба Лисиче, поднесе тужба за развод на брак против тужената Ефка Николовска, родена Мишевска од Скопје, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Ефка Николовска во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави лично или да ја соопшти својата адреса на овој суд. Во противно ќе и се одреди привремен старател во смисла на чл. 77 од ЗПП кој ќе ја застапува до окончавањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 762/70. (48)

### РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 347, страна 423, книга П е запишано следното: Досегашниот директор на Основното училиште „Истикбал“ — Тетово Новица Меденица, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на споменатото училиште е назначен Љуши Абдулвехаб, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 17. XI, 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 131/69 од 14. I. 1970 година. (632)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 5. II. 1969 година, страна 184, реден број 2 е запишано конституирањето на Здравствената станица при Рудниците за олово и цинк „Злетово — Саса“ — Погон „Саса“ од Каменица Македонска, кое е извршено на 30. XII. 1968 година.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на записникот бр. 1/40/II од 30. XII, 1968 година од одржаната седница на Советот на установата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 3/69. (649)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 9. XII. 1969 година, страна 9, реден број 2 е запишана промената на досегашниот директор на Електромашинскиот училищен центар „Гошо Викентиев“ од Кочани, Стојан Јорданов Анастасов. За директор е именуван Крум Јазаров Иванов.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 0401-411 од 29. IX. 1969 година на советот на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 39/69. (652)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 21. X. 1969 година, страна 177, реден број 2 е запишана промената на досегашниот управител на Општинската аптека од Кочани, Атанас Ристовски. За управител е именуван Љбилјана Манева.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 83 од 10. VII. 1969 година на советот на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 24/69. (656)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 26. III. 1969 година, страна 146, реден број 3 е запишана промената на досегашниот директор на Домот за народно здравје од Винаца, Атанас Ристевски. За директор е именуван д-р Јован Љубомиров Манчевски.

Промената на директорот е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 0401-991 од 31. XII. 1968 година на Советот на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 11/69. (662)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 24. XI. 1969 година, страна 154, реден број 2 е запишана промената на досегашниот директор на Централното основно училиште „Глигор Прличев“ од село Колешино, Струмичко, Димитар Буровски. За директор е именуван Андон Андонов.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 610/A од 24. V. 1968 година на советот на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 37/69. (665)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 6. I. 1969 година, страна 193, реден број 7 е запишано отстапувањето на Продавницата, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ бр. 43, од Универзалната работна организација „Борец“ — Скопје на Заштитната работилница за професионална рехабилитација и запослување на инвалиди „Нов дом“ од Штип.

Продавницата ќе врши промет на сите видови индустриска стока од текстилната и металната гранка; сите видови отпадоци и фелерична стока.

Раководител на продавницата е Благоја Наков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува присилниот управник на работилницата Ристо Наков.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на договорот бр. 572 од 17. IX. 1968 година склучен помеѓу „Борец“ — Скопје и „Нов дом“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 26/68. (673)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 644, страна 703, книга III е запишан под име: Здравствен дом на Скопје — Скопје, ул. „Партизанска“ бб (во поранешната Градска поликлиника „Букурешт“). Предмет на работењето на домот е:

— да ги следи, проучува, дава предлози и се грижи за подобрување на здравствената состојба на населението и хигиенските и епидемиолошките услови на средината каде што живеат и работат луѓето;

— да спроведува мерки за здравствена заштита на жените (трудници и доилки), доенчињата, претшколските и школските деца, младината и работниците;

— да спроведува мерки за спречување, сузбивање, рано откривање и лекување на заразните и другите масовни болести и повреди;

— да врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација;

— да врши патронажна дејност и да организира и работи на здравственото воспитување на населението;

— да лекува и спроведува рехабилитација на болните и повредените;

— да организира и спроведува итна медицинска помош;

— да спроведува мерки за спречување на заболувањата на устата и забите;

— да врши функција на Здравствен центар на подрачјето на град Скопје;

— да врши снабдување со лекови и санитарски материјали.

Здравствениот дом е основан со спојување на Здравствениот дом „Идадија“ — Скопје, Здравствениот дом „Кисела Вода“ — Скопје, Поликлиниката „Букурешт“ — Скопје, Здравствениот дом „Петровец“ — Петровец, Градскиот завод за здравствена заштита — Скопје, Млечната дијетална кујна — Скопје во една установа, согласно со одлуките на советите на установите и работните заедници.

Здравствениот дом на Скопје — Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Илија Весов, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Со спојувањето во една установа под назив: Здравствен дом на Скопје се бришат од регистарот на установите, кај овој суд, следните установи и тоа: Млечната диетална кујна — Скопје, од рег. бр. 39, страна 160, книга I; Градската поликлиника „Букурешт“ — Скопје, од рег. бр. 9, страна 33, книга I; „Идадија“ — здравствен дом — Скопје, од рег. бр. 397, страна 633, книга I; Здравствениот дом „Кисела Вода“ — Скопје, од рег. бр. 457, страна 709, книга II; Здравствениот дом „Петровец“ — Петровец, од рег. бр. 643, страна 699, книга III и Градскиот завод за здравствена заштита — Скопје, од рег. бр. 66, страна 274, книга I.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 50 од 27. IV. 1970 година. (837)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 643, страна 699, книга III е запишан под име: Здравствен дом „Петровец“ — Петровец, Скопско. Предмет на работењето на домот е вршење медицински услуги, давање лекарски совети, вршење амбулантни прегледи и амбулантни лекувања, како и вршење други услуги што ќе му бидат дадени во надлежност со прописите од повисоките органи.

Здравствениот дом е основан од Народниот одбор на општината Петровец, со решението бр. 1480 од 11. XI. 1955 година (Потврда бр. 16-13097 од 27. IV. 1970 година од Собранието на град Скопје — Скопје).

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Чаневски д-р Градимир, директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 53 од 27. IV. 1970 година. (838)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 645, страна 707, книга III е запишана под име: Заштитна работилница за рехабилитација и запослување на слепи лица „Полипласт“ — Куманово, ул. „Иво Рибар — Лола“ бб. Предмет на работењето на заштитната работилница е производство и продажба на пластични материјали.

Заштитната работилница е основана од Републичкиот одбор на Сојузот на слепите на СР Македонија, со одлуката бр. 01-259/1 од 16. III. 1970 година од одржаната седница на 25. II. 1970 година.

Заштитната работилница за рехабилитација и запослување на слепи лица „Полипласт“ — Куманово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Митковски Крум, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 49 од 11. V. 1970 година. (866)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 646, страна 711, книга III, е запишана под име: Завод за медицинска рехабилитација — Скопје, ул. „Савска“ бр. 28. Предмет на работењето на заводот е:

— медицинска рехабилитација на лица со физички дефекти, вродени или здобиени од повреди или болести;

— професионална рехабилитација на лица што ја загубиле професионалната способност за работа во својата струка односно специјалност;

— да го обезбеди обавувањето на наставата и научно-испитувачката работа за потребите на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје;

— да изработува протетички помагала за физичко-дефектни лица;

— научно-истражувачка работа на проблематиката што се јавува во врска со оспособувањето на лица со физички дефекти, применувањето на научни постигнувања и сузбивање на физичката дефектност, а особено:

а) проучување на проблемите во врска со физичката дефектност и методите за борба против дефектоста и преземање мерки за сузбивање на истата,

б) издавање публикации и водење стручно-пропагандни акции,

в) водење централна статистика и евиденција за лица со физички дефекти,

г) соработува со соодветни установи во земјата и странство, следење на нивните постигнувања и грижа за нивното применување,

д) соработува со установите што вршат иста дејност на територијата на Републиката, ја координира работата и информира за научно-истражувачките постигнувања и за нивната примена во областа на физичката дефектност и пренесување на искуствата,

е) се грижи за стручно оспособување на кадри.

Заводот извршува и други задачи што ќе му ги постави Советот за народно здравје и социјална заштита на НРМ во врска со борбата против физичката дефектност.

Заводот е основан од Извршниот совет, со решението ИС. бр. 28 од 8. II. 1956 година.

Заводот за медицинска рехабилитација во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува д-р Ѓорѓи Саздовски, лекар специјалист — физијатер, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 58 од 12. V. 1970 година. (867)

## РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 188, страна 233, книга VI е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Претпријатието „Макотекс“ — увоз-извоз — Скопје и тоа: Аспарух Каневче, генерален директор, Тихомир Титилов, шеф на деловница, Татјана Михајлова, шеф на деловница, Драгољуб Тодоровски, Александар Николовски, Петар Адамовски, финансиски директор, Александар Стаматовски, раководител на одделение, Милица Матевска, шеф на девизна служба, Марија Петровска, шеф на сметководство, Кочка Христо, пом. генерален директор, Пешкир Миодраг, в. д. шеф на деловница и Миленковиќ Бранислав, в. д. шеф на деловница, претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето и новоназначените потписници и тоа: Бундалески Исо Крсто, директор на финансиски сектор и Попов Нове Александар, шеф на деловницата за извоз и увоз на памучни ткаенини, предива и тврди влакна, сметано од 14. I. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 30 од 29. I. 1970 година. (235)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1225, страна 1181, книга V е запишано следното: Досегашниот раководител на Самостојната организација за здружен труд без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, на ул. „256“, 66, на ПИК — Сомбор Дачиќ Станислава е разрешена од должност и ѝ престанува правото за потпишување.

За раководител на Самостојната организација на здружен труд без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, ул. „256“ 66, на ПИК — Сомбор е назначен Дачиќ Радмило, кој споменатата организација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето и тоа: уговори и други правни работи чија вредност не надминува износ од 300.000 нови динари, а договори и правни работи кои го надминуваат износот од 300.000 нови динари со потпис на овластен потписник од комбинатот, сметано од 19. XI. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1060/69 од 23. I. 1970 година. (239)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1001, страна 935, книга IV е запишано следното: На досегашниот в. д. директор Јован Гарвански, на Претпријатието за производство на бетонски камени елементи и трговија на мало и големо „Бетонка“ — Скопје, му престанува правото за потпишување, бидејќи е сменет.

За в. д. директор на споменатото претпријатие е назначен Кабранов Петар, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето со новоназначените потписници и тоа: Пендаровски Коста, комерцијален референт и Милевски Стојче, раководител на погонот, сметано од 28. IV. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 369 од 29. IV. 1969 година. (709)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1094, страна 479, книга V е запишано следното: Дејноста на „Трго-Скопје“ — трговска работна организација, на големо и мало за промет, посредување, купопродажба на опрема, градежни материјали, стока и сточна храна, живинарство, рибарство, индустриски, земјоделски и други производи — Скопје, согласно со одлуката бр. 127 од 3. III. 1969 година на советот на работната заедница се проширува и со експлоатација на определени минерални сировини — камен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 202 од 15. V. 1969 година. (702)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1233, страна 1313, книга V е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало „Бучинско Поле“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 3 од 23. VI. 1968 година на работничкиот совет се проширува и со промет на индустриски стоки од метална, електро и гумена индустрија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 744 од 15. V. 1969 година. (699)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 288, страна 317, книга IV е запишано следното: Дејноста на Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 21. IV. 1969 година и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: изведување термо, акустична, антикорозивна, хидро и киселоотпорна изолација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 384 од 18. VI. 1969 година. (695)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1137, страна 717, книга V е запишано следното: Претпријатието за транспортни услуги „Македонија превоз“ — Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 5, го менува седиштето од ул. „Орце Николов“ бр. 5, на улица Ѓуро Ѓаковик“ бр. 36 во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 495 од 30. V. 1969 година. (692)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1058, страна 263, книга V е запишано следното: На досегашниот в. д. директор на Монтажно-инсталатерската услужна задруга „Искра“ — Скопје, Димче Димитровски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на споменатата задруга е назначен Илиевски Миле, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 5. V. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 392 од 16. V. 1969 година. (686)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, нр 25. III. 1969 година, рег. бр. 18/68, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата во Струга, на Универзалното претпријатие „Солидарност“ од Скопје, уште со: продажба на мало на текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 285 од 13. II. 1969 година на работничкиот совет на Универзалното претпријатие „Солидарност“ од Скопје и решението бр. 08-342/20 од 13. III. 1969 година на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 109/69. (476)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. III. 1969 година, рег. бр. 31/68, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата во Струга, на ул. „Маршал Тито“ бр. 92, на Универзалното-претпријатие „Солидарност“ — од Скопје, уште со: продажба на мало на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, деликатесни (освен сувомесни и млечни производи), алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока во помал обем.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 285 од 12. II. 1969 година на работничкиот совет на Универзалното претпријатие „Солидарност“ од Скопје и решението бр. 08-344/19 од 13. III. 1969 година на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 108/69. (475)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. X. 1968 година, страна 504, реден број 1 е запишано Специјализираното претпријатие за снабдување на земјоделството „Агропромет“ од Струмица се присоединува кон Претпријатието за снабдување на земјоделството на големо и мало „Агромеханика“ од Скопје и станува самостоен погон на „Агромеханика“ — Скопје.

Фирмата на Самостојниот погон ќе гласи: Претпријатие за снабдување на земјоделството на големо и мало „Агромеханика“ — Скопје, Самостоен погон „Агропромет“, со седиште во Струмица.

Погоноот ќе ги обавува следните дејности:

— купување и продавање, на големо и мало, на сите видови: земјоделски машини, приклучни машини и орудија, машини за изведување на мелиорациони работи и градежништво, моторни возила, машини за преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи, опрема за наводнување, опрема за винарство, мерни уреди-цистерни и монтажни постројки, опрема за заштита на растенијата, опрема за рано градинарство, опрема за репродукциони материјали потребни во земјоделството и градежништвото, сите видови амбалажа за земјоделски производи — индустриска амбалажа — производи од гума, кожи и пластична материја, хемиски производи минерални ѓубрива и средства за заштита на растенијата и добитокот, техничка хемикалија од сите видови, сите видови сточна храна, сите видови на електрични материјали и производи, резервни делови и гуми за сите видови гореспоменати машини — производи и опрема; вршење на сервисен преглед на сите гореспоменати машини, приклучни орудија и опрема; набавката ќе ја обавува од домашната индустрија и од увоз преку други увозни претпријатија; Ќе го снабдува првенствено земјоделството со СР Македонија, а по потреба и сите заинтересирани странки во СФР Југославија;

— вршење ремонт на сите видови земјоделска, мелиоративна и градежна механизација и ремонт на други моторни возила и камиони и производство на резервни делови за горенаведената механизација, како и изработка на разни железни конструкции;

— вршење промет со сите видови цемент и други градежни материјали;

— вршење промет со сите видови природна и вештачка волна, разни волнени предива и други волнени производи, памук, памучни предива и други памучни производи, како и промет со стаклена волна;

— вршење промет — купување и продажба на сите видови житарици, брашно, семенски материјали, сите видови зрнаста храна, грав, лека, кикирики, ореви, бадеми, наутти, ориз и оризова арпа и слично, сите видови жива стока, перјена живина и јајца, сите видови овошје и зеленчук и пивните

производи, јужно овошје, грозје, вино и други производи од грозје, алкохолни и безалкохолни пијалоци и разни сокови;

— промет со сите видови половна земјоделска механизација, мелиоративна, градежна и друга механизација сите видови половни моторни возила и приколки;

— промет со сите видови техничка стока за широка потрошувачка;

— промет со дрво и дрвени производи — режана граѓа, ПТГ столбови, железнички прагови, амбалажа, шпер плочи, фурнир, иверици, панел плочи, паркет, лесонит, столарија, домашен и канцелариски мебел, целулоза, хартија, огревно дрво и друго;

— вршење посредување и обавување агенциски работи во прометот со сите стоки.

За директор е именуван Томе Митев.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 127 од 13. VII. 1968 година на работничкиот совет на „Агромеханика“ — Скопје и одлуката од 31. V. 1968 година на работничкиот совет на „Агропромет“ — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 477/68. (269)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VII. 1968 година, страна 329, реден бр. 3 е запишана промената на досегашниот в.д. директор на „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје, Организација во состав „Борис Кидрич“ од Струмица, Ристо Николов Трајков. За в.д. директор е именуван Славчо Ичев.

Промената на в.д. директорот на „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје, Организација во состав „Борис Кидрич“ од Струмица е запишана регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-1850 од 18. VI. 1968 година, на работничкиот совет на организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 377/68. (256)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. X. 1968 година, страна 381, реден број 9 е запишано проширувањето на дејноста на Предилницата за памук „Струмичанка“ од Струмица, со тоа што покрај досегашните дејности, ќе обавува и производство на чешпано и вигон-предиво.

Проширувањето на дејноста е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-4 од 28. XII. 1967 година на работничкиот совет на Предилницата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 489/68. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1130, страна 687, книга V е запишано следното: Досегашниот раководител на Претставништвото во Скопје, ул. „11 март“ бр. 8/3, на „Војводина промет“ — работна организација за промет со стока и услужни дејности — Нови Сад, Бранко Е. Гинцевски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов шеф на сметководството е назначен Боро Тозија, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметако од 28. X. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1103 од 11. XI. 1968 година. (47)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата дуќаните, рег. бр. 819, страна 625, книга V е запишано следното: Дејноста на Филијалата во Скопје — Пословница Титов Велес, на Југословенското туристичко и автобуско претпријатие „Путник“ — Београд се проширува и со продажба на печат и списанија и

промет со школски прибор, на мало, согласно со решението за регистрација на Окружниот стопански суд во Београд, бр. 1437 од 28. V. 1968 година и одлуката бр. 12379 од 23. V. 1968 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 870/68 од 2. X. 1969 година. (1171)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 300, страна 1275, книга I е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Трговската работна организација за промет со индустриски стоки и нафтни деривати, на големо и мало, „Техно-петрол“ — Тетово и тоа: Пери Стефановски, директор, Јован Спасеновски, секретар, Глигур Симоски, комерцијален директор, и Драги Максимовиќ, финансиски директор, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува работната организација и новоназначениот потписник Илиевски Спасе, шеф на оперативната служба за наплата на побарувања и обврски, сметано од 9. IX. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 984/68 од 13. VIII. 1969 година. (1016)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 300, страна 1275, книга I е запишано следното: Фирмата на Трговската работна организација за промет со индустриски стоки и нафтни деривати „Техно-петрол“ — Тетово, согласно со одлуката бр. 01-3131/6 од 12. VII. 1967 година на работничкиот совет се менува и гласи: Трговска работна организација за промет со индустриски стоки и нафтни деривати, на големо и мало, „Техно-петрол“ — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 265/68 од 13. VIII. 1969 година. (1015)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 533, страна 47, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Трговското претпријатие, на големо и мало „Крсте Димов“ — Титов Велес, Зафировски Цанде му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Потписник на споменатото претпријатие останува регистрираниот в. д. директор Трајче Лазаревски, сметано од 17. VI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 678 од 22. VII. 1969 година. (1013)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. I. 1969 година, страна 328, реден број 9 е запишана промената на досегашниот директор на Трговското претпријатие за промет со огревни и градежни материјали на големо и мало „Чатал“ од Штип, Киро Ставрев. За директор е именуван Панче Благоја Камчев.

Промената на директорот на претпријатието е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 0201-4 од 6. I. 1969 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 13/69. (1113)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 467, страна 45, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието „Ладилник“ — увоз-извоз — Скопје, бидејќи се присоединува кон „Центроколонијал“ — трговско претпријатие за колони-

јално-прехранбени и мешовити стоки на големо — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Претпријатие трговско за колонијално-прехранбени и мешовити стоки на големо — Скопје, од одржаната седница на 27. I. 1970 година и одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Ладилник“ — експорт-импорт — Скопје, од одржаната седница на 26. I. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 91 од 17. II. 1970 година. (256)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 1357, книга V е запишано следното: Дејноста на Работната организација „Жито-Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 14. X. 1969 година, се проширува и со стопанисување со станбени згради и станови на работната организација „Жито Македонија“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1129/69 од 16. II. 1970 година. (260)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 935, страна 647, книга V е запишано следното: Досегашниот директор на Претпријатието за јавни патишта „Македонија пат“ — Скопје Лазаревски Борис е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на Претпријатието за јавни патишта „Македонија пат“ — Скопје е назначен Тодор Димовски, градежен инженер, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 5. II. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 107 од 17. II. 1970 година. (262)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. X. 1969 година, страна 82, реден број 2 е запишано проширувањето на дејноста на Откупната станица „Отпад“ од Берово, на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ од Скопје, уште и со продажба на материјали на големо и мало и тоа:

1. На дефектни и некурентни стоки од порцелан, емајлирани садови, текстилни и железарски стоки.
2. Сите видови градежни материјали.
3. Електрични материјали.
4. Водоводни и канализациони материјали.

Проширувањето на дејноста на Откупната станица е запишано во регистарот, врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието, од 15. IX. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 312/69. (317)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. IV. 1969 година, страна 181, реден број 4 е запишано конституирањето на Претпријатието за производство на конфекција, кожна галантерија и трговија на големо и мало „Видра“ од Делчево, кое е извршено на 12. I. 1969 година.

Конституирањето е извршено во регистарот, врз основа на записникот од одржаната седница на членовите на претпријатието од 12. I. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 148/69. (322)

# КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН

— ПРИЛЕП

распишува

## К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР:

1. еден виши научен соработник или научен советник во Одделението за заштита на тутунот;

2. еден асистент технолог во Биохемиската лабораторија;

3. еден асистент во Опитната станица за тутун.  
— Струмица.

ЗА ПРЕИЗБОР:

4. еден асистент во Одделението за селекција,

5. еден асистент во Одделението за агроекологија,

6. еден асистент во Одделението за технологија.

## У С Л О В И:

Покрај општите услови предвидени со Основниот закон за работните односи да ги исполнуваат и следните:

— под еден, да има завршено земјоделско-шумарски факултет, докторат на агрономските науки, и познати научни трудови од областа на тутунот,

— под два, да има завршено технолошки факултет и одреден приправнички стаж,

— под три, да има завршено земјоделско-шумарски факултет и подолго искуство во опитната служба,

— под четири, да има завршено земјоделско-шумарски факултет и објавени трудови,

— под пет, да има завршено земјоделско-шумарски факултет и објавени трудови,

— под шест, да има завршено земјоделско-шумарски факултет и објавени трудови.

Со пријавата кандидатите да ги приложат документите според Основниот закон за работни односи, биографија и објавените трудови.

Молбите се доставуваат во Секретаријатот на Институтот со назнака за конкурс.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(1117)

Конкурсната комисија на Медицинскиот центар во Струмица

распишува

## К О Н К У Р С

за упатување лекар од општа практика на специјализација по специјалноста Заразни болести

Кандидатот треба да ги исполнува условите предвидени во членот 2 од Правилникот за специјализација на здравствените работници од I-ва група („Службен лист на СФРЈ“ број 2/60).

Предност имаат лекарите на работа во овој центар.

Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Конкурсната комисија на Медицинскиот центар во Струмица, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

(1143)

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

## К О Н К У Р С

за избор и преизбор на следните звања и предмети:

1. За избор по еден наставник во звањето вонреден професор или редовен професор по предметот Дендрологија со оплеменување на шумските дрвја,

2. За избор на еден наставник во сите звања по предметот Преработка на овошје и зеленчук,

3. За преизбор во звањето асистент по следните предмети:

- Специјално овоштарство
- Винарство
- Хемија
- Геодезија.

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школство на СР Македонија.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата, кандидатот треба да приложи диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во по три примероци.

(1116)

## СОДРЖИНА

Страна

118. Закон за надоместоците на личните доходи и трошоците на пратениците и функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија 281